

20192590019

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР – БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ (ОЕОС)

Се прогласува Законот за Ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор – безбедност и сигурност (ОЕОС),

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 12 декември 2019 година.

Бр. 08-6739/1
12 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР – БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ (ОЕОС)

Член 1

Се ратификува Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор – безбедност и сигурност (ОЕОС), потпишана на 26 август 2019 година во Скопје.

Член 2

Спогодбата од членот 1 од овој закон, во оригинал на македонски, српски и англиски јазик, гласи:

СПОГОДБА

**ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗА ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА ОВЛАСТЕН
ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР – БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ (ОЕОС)**

Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија (во натамошниот текст „Договорни страни“);

Земајќи го предвид значењето на придонесот на олеснувањето на трговијата за економскиот развој;

Одлучувајќи да ги отстранат пречките во нивната меѓусебна трговија и постепено да воспостават поблиски трговски односи;

Нагласувајќи ја улогата на процесот на усогласување со ЕУ во однос на взаемно признавање на програмите за ОЕО;

Одлучувајќи да ги зајакнат трговско-економските односи и взаемното разбирање помеѓу Договорните страни;

Со оглед дека Договорните страни се одлучни да ја унапредат безбедноста во трговијата со стока која влегува во или излегува од териториите на нивните држави, без попречување на трговските текови;

Признавајќи дека Програмите за ОЕО ги применуваат безбедносните барања во согласност со соодветните закони на државите на Договорните страни, како и меѓународно признаените стандарди за безбедност и усогласеност со „Рамката за стандарди за обезбедување и олеснување на глобалната трговија - SAFE“ (во понатамошниот текст „Рамката за стандарди SAFE“);

Се согласија за следното:

Член 1

Опфат на примена на Спогодбата и надлежни органи за спроведување на Спогодбата

Оваа Спогодба се применува за овластени економски оператори за безбедност и сигурност (во натамошниот текст: ОЕОС) што добиле одобрение според Програмата за ОЕО на државите на Договорните страни.

Во државата на секоја Договорна страна ОЕОС користат поволности во врска со царинските контроли, согласно пропишаното во член 5 и 6 од оваа Спогодба.

Надлежни органи за спроведување на оваа Спогодба се:

- Во Република Северна Македонија: Министерство за Финансии – Царинска управа
- Во Република Србија: Министерство за Финансии – Царинска управа.

(во натамошниот текст: царински органи)

Член 2

Взаемно признавање на издадени одобренија

Во согласност со оваа Спогодба, царинските органи на државите на Договорните страни взаемно ги признаваат издадените одобренија за ОЕОС, под услов законодавството и спроведувањето на Програмите за ОЕО на државите на Договорните страни да бидат во целост усогласени.

Статусот на усогласување и спроведување на Програмата за ОЕО на државата на една Договорна страна ќе биде потврдена од страна на царинските органи на другата Договорна страна, по спроведување на постапката за валидација.

Член 3

Усогласеност на спроведувањето на Програмата за ОЕО

Во државата на секоја Договорна страни е обезбедено:

(а) стандардите што се применуваат за секоја Програма за ОЕО да останат усогласени во однос на:

- критериуми за поднесување на барање;

- проверка на исполнетоста на критериумите и
- процес на одобрување.

(б) царинскиот орган на државата на секоја од Договорните страни ќе ја спроведува својата Програма за ОЕО во согласност со принципите и стандардите на Рамката за стандарди SAFE.

Член 4 Одобрување на статус

Критериуми за одобрување на статус на ОЕОС се следниве:

- (а) отсуство на какви било тешки повреди или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи, вклучувајќи и непостоење на тешки кривични дела поврзани со економската дејност на барателот;
- (б) демонстрација на високо ниво на контрола од страна на барателот на неговите дејности и движењето на стоката, преку систем за управување со трговската, а доколку е соодветно и транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли;
- (в) финансиска солвентност, која се смета за докажана кога барателот има добра финансиска состојба која му овозможува исполнување на неговите обврски, имајќи ги предвид карактеристиките на видот на неговите деловни активности;
- (г) соодветни стандарди за безбедност и сигурност, кои се сметаат за исполнети кога барателот докажува дека одржува соодветни мерки кои ја гарантираат безбедноста и сигурноста на меѓународниот синџир на снабдување, вклучувајќи ги областите на физички интегритет и контроли на пристап, логистички процеси и ракување со специфични видови на стока, вработени и идентификација на неговите деловни партнери.

Член 5

Поволности за ОЕОС

Поволности за ОЕОС во врска со декларациите пред-заминување

Кога ОЕОС во свое име поднесува декларација пред-заминување во вид на царинска декларација или декларација за повторен извоз, не се бараат други податоци освен оние наведени во тие декларации.

Кога ОЕОС поднесува во име на друго лице кое исто така е ОЕОС, декларација пред заминување во вид на царинска декларација или декларација за повторен извоз, не се бараат други податоци освен оние наведени во тие декларации.

Член 6

Поволности за ОЕОС

Поповолен третман за ОЕОС во врска со проценка и контролата на ризик

ОЕОС подлежи на намалени физички контроли и намалени контроли на документи во однос на другите економски оператори

Кога ОЕОС поднесува влезна збирна декларација или царинска декларација за привремено чување или кога ОЕОС поднесува известување и овозможува пристап до податоците поврзани со неговата влезна збирна декларација во неговиот компјутерски систем, царинската испостава на прв влез каде што пратката е селектирана за физичка контрола го известува ОЕОС за тоа. Известувањето се дава пред пристигнување на стоката во царинското подрачје на Договорната страна.

Известувањето од став 2 на овој член се дава и до превозникот доколку е различен од ОЕОС од став 2 на овој член, под услов превозникот да е ОЕОС и да поврзан со електронските системи кои се однесуваат на декларациите наведени во став 2 на овој член.

Известувањето од став 2 на овој член не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат или резултатите од нив.

Кога ОЕОС поднесува декларација за привремено чување или царинска декларација пред ставање на увид на стоката, надлежната царинска испостава за прием на таа декларација за привремено чување или на царинската декларација пред ставање на увид на стоката, доколку пратката е селектирана за царинска контрола, го известува ОЕОС за тоа. Известувањето се дава пред ставањето на увид на стоката кај царинскиот орган.

Известувањето од став 5 на овој член не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат или резултатите од нив.

Кога пратките декларирани од страна на ОЕОС се селектирани за физичка контрола или контрола на документи, тие контроли се спроведуваат со приоритет.

На барање на ОЕОС, контролите може да се вршат на место различно од местото каде стоката треба да биде ставена на увид кај царинскиот орган.

Известувањата од ставовите 2 и 5 од овој член не се однесуваат на царинските контроли за декларација за привремено чување или царинска декларација по ставањето на стоката на увид.

Член 7

Изземање од поповолен третман

Поповолен третман од член 6 на оваа Спогодба не се применува за царински контроли поврзани со специфични повисоки нивоа на закана или задолжителни контроли пропишани со други прописи.

Член 8

Размена на информации помеѓу Договорните страни

Царинскиот орган на државата на секоја од Договорните страни може, под оправдани околности, привремено да одземе една или повеќе од поволностите за ОЕОС издадено од државата на другата Договорна страна. За истото е должна да достави известување во писмена форма во рок од пет (5) работни дена од денот на донесување на одлуката за привремено одземање на поволностите до царинскиот орган на државата на другата Договорна страна, и да вклучи образложение за донесување на таа одлука.

Царинските органи на државите на Договорните страни взаемно редовно ќе се известуваат за своите ОЕОС, вклучувајќи ги следниве информации:

1. име и адреса на ОЕОС;
2. број на документ со кое се одобрува статус (одобрение) ОЕОС;
3. моментален статус (активно, привремено одземено, укинато);
4. периоди во кои статусот е променет;
5. датум на кој одобрението произведува правно дејство и
6. орган кој го издал одобрението.

Размената на информации се врши преку системот за Системска електронска размена на податоци - SEED на неделна основа.

Член 9

Заштита на деловни тајни и лични податоци

Податоците кои ги разменуваат царинските органи на државите на Договорните страни ќе уживаат иста заштита на деловна тајна и лични податоци, како што е дефинирано во соодветното законодавство и прописите што се применуваат на територијата на државата на Договорната страна – примател на податоците.

Податоците од став 1 на овој член не се праќаат на лица, освен на надлежниот царински орган во предметната Договорна страна, ниту пак тие ќе бидат користени од истите органи за цели различни од оние предвидени со оваа Спогодба.

Член 10

Консултации

Договорните страни ќе настојуваат со заеднички договор да ги решат сите проблеми или недоразбирања кои произлегуваат од примената на оваа Спогодба.

Оваа Спогодба може да се менува само со писмена согласност на Договорните страни.

Член 11

Спроведување на Спогодбата

Царинските органи на државите на Договорните страни ќе изготват Протокол со кој ќе дефинираат воспоставување на процес на валидација за взаемно признавање на ОЕОС најдоцна во рок од 90 дена по потпишување на Спогодбата.

Член 12
Завршни одредби

Оваа Спогодба е предмет на ратификација, прифаќање или одобрување, во согласност со условите утврдени со националното законодавство на државата на секоја Договорна страна.


Секоја Договорна страна ќе ја извести другата Договорна страна, во писмена форма и по дипломатски пат, дека е исполнета неопходната законска процедура за стапување на сила на оваа Спогодба.

Оваа Спогодба стапува на сила триесет дена од денот на кој другата Договорна страна го примила известувањето од став 2 на овој член.


Оваа Спогодба ќе се применува по спроведувањето на процесот на валидација од двете Договорни страни, во согласност со член 2, став 2 од оваа Спогодба.

Склучена во СКОПЈЕ, на 26 АВГУСТ 2019, во по два примерока на македонски, српски и англиски јазик, при што сите текстови имаат подеднаква важност. Во случај на разлики при толкување ќе преовладува текстот на англиски јазик.

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА



ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА



**СПОРАЗУМ
ИЗМЕЃУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ И ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ
ОДОБРЕЊА ОБЛАШЋЕНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЗА
СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ (АЕОС)**

Влада Републике Северне Македоније и Влада Републике Србије (у даљем тексту: стране потписнице),

Узимајући у обзир важност доприноса који олакшавање трговине има на економски развој;

Одлучивши да отклоне препреке у међусобној трговини и да успоставе ближе трговинске односе;

Наглашавајући улогу процеса усклађивања са ЕУ у погледу узајамног признавања програма АЕО;

Решивши да јачају трговинско-економске односе и узајамно разумевање између страна потписница;

С обзиром на то да су стране потписнице одлучне да унапређују безбедност у промету роба која улази или излази са територија њихових држава, без ометања трговинских токова;

Препознајући да програми АЕО примењују безбедносне захтеве у складу са одговарајућим законима држава страна потписница, као и међународно признатим стандардима безбедности и усаглашености датим у „SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade” (у даљем тексту Оквирни стандарди безбедности - „SAFE Framework”);

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Област примене споразуман органи за спровођење споразума

Овај споразум ће се примењивати на овлашћене привредне субјекте за сигурност и безбедност (у даљем тексту: АЕОС) који су одобрење добили на основу АЕО програма у државама страна потписница.

У држави сваке стране потписнице АЕОС користе олакшице у односу на царинске контроле, као што је прописано у чл. 5. и 6. овог споразума.

За спровођење овог споразума надлежни су:

- у Републици Северној Македонији: Министарство финансија– Управа царина Републике Северне Македоније

- у Републици Србији: Министарство финансија - Управа царина (у даљем тексту: царински органи).

Члан 2.

Међусобно признање издатих одобрења за АЕОС

У складу са овим споразумом, царински органи држава страна потписница међусобно признају издата одобрења за АЕОС, под условом да су законодавство и спровођење АЕО програма држава страна потписница у потпуности усаглашени.

Статус усклађивања и спровођења АЕО програма државе једне стране потписнице потврђује царински орган државе друге стране потписнице, након спроведеног поступка валидације.

Члан 3.

Доследносту спровођењу АЕО програма

У држави сваке стране потписнице обезбедиће се да:

(а) стандарди који се примењују у сваком АЕО програму остану усаглашени погледу:

- критеријума за подношење захтева;
- провере испитивања критеријума; и
- процеса одобравања.

(б) царински орган државе сваке стране потписнице спроводи свој АЕО програм у складу са принципима и стандардима Оквирних стандарда безбедности - SAFE Framework.

Члан 4. Одобравање статуса

Критеријуми за одобравање статуса АЕОС су:

(а) одсуство било које озбиљне повреде или поновљених повреда царинских и пореских прописа, укључујући непостојање кривичних дела која се односе на привредну делатност подносиоца захтева;

(б) поседовање високог нивоа контроле активности и протока робе од стране подносиоца захтева, кроз задовољавајуће вођење пословне евиденције, и по потреби, евиденције о превозу, који омогућава одговарајуће царинске контроле;

(в) финансијска ликвидност, која се сматра доказаном ако подносилац захтева има добро финансијско стање, које му омогућава испуњавање обавеза, с обзиром на пословне активности;

(г) одговарајући сигурносни и безбедносни стандарди, који се сматрају испуњеним ако подносилац захтева докаже да предузима одговарајуће мере како би се обезбедила сигурност и безбедност међународног ланца снабдевања укључујући и области физичког интегритета и контроле приступа, логистичке процесе и руковање одређеним врстама робе, проверу особља и идентификацију својих пословних партнера.

Члан 5. Олакшице за АЕОС у погледу декларација пре отпреме

Ако АЕОС подноси у своје име декларацију пре отпреме у облику декларације или декларације за поновни извоз, не захтевају се додатни подаци осим оних наведених у тим декларацијама.

Ако АЕОС подноси, у име неког другог лица које је такође АЕОС, декларацију пре отпреме у облику декларације или декларације за поновни извоз, не захтевају се додатни подаци осим оних наведених у тим декларацијама.

Члан 6.

Повољнији третман за АЕОС у погледу процене и контроле ризика

АЕОС подлеже мањем броју физичких или документарних контрола него остали привредни субјекти.

Ако АЕОС поднесе улазну сажету декларацију или декларацију за привремени смештај или ако је АЕОС поднео обавештење и омогућио приступ подацима који се односе на његову улазну сажету декларацију његовом рачунарском систему, царинарница првог уласка, ако је пошиљка одабрана за физичку контролу, о томе обавештава АЕОС. Обавештење се доставља пре него што роба стигне у царинско подручје државе странe потписнице.

Обавештење из става 2. овог члана ставља се на располагање превознику ако се разликује од АЕОС из става 2. овог члана, под условом да је превозник АЕОС и да је повезан са електронским системима који се односе на декларације из става 2. овог члана.

Обавештење из става 2. овог члана не доставља се ако може угрозити контроле које треба извршити или њихове резултате.

Ако АЕОС поднесе декларацију за привремени смештај или декларацију пре допремања робе, царинарница надлежна за прихватање те декларације за привремени смештај или декларације која је поднета пре допремања робе, ако је пошиљка одабрана за царинску контролу, о томе обавештава АЕОС. Обавештење се доставља пре допремања робе царинарници.

Обавештење из става 5. овог члана не доставља се ако може угрозити контроле које треба извршити или њихове резултате.

Ако су пошиљке које је пријавио АЕОС одабране за физичку или документарну контролу, те контроле се врше по приоритетном поступку.

На захтев АЕОС, контроле се могу извршити на другом месту, а не на месту где се роба мора допремити царинском органу.

Обавештења из ст. 2 и 5. овог члана не односе се на царинске контроле о којима је одлучено на основу декларације за привремени смештај или декларације након допремања робе.

Члан 7.

Изузеће од повлашћеног третмана

Повољнији третман из члана 6. овог споразума не примењује се на царинске контроле у вези са одређеним нивоима повећане опасности или обавезе контроле утврђене у другим прописима.

Члан 8.

Размена информација између страна потписница

Царински орган државе сваке стране потписнице може да, у оправданим случајевима, суспендује једну или више повластица за АЕОС издржаве друге стране потписнице, о чему је дужан обавестити, у писаној форми, царински орган државе друге стране потписнице, у року од пет радних дана од дана доношења одлуке о суспензији, уз образложење за доношење такве одлуке.

Царински органи држава страна потписница редовно ће обавештавати један другог о својим АЕОС, што подразумева следеће информације:

- 1) назив и адресу АЕОС;
- 2) број одобрења АЕОС;
- 3) тренутни статус (активан, суспендован, укинут);
- 4) период током којих је статус промењен;
- 5) датум од ког одобрење производи правно дејство; и
- 6) орган-који је издао одобрење.

Размења информација ће се обављати путем Систематске електронске размене података SEED, на недељном нивоу.

Члан 9.

Заштита професионалне тајне и података о личности

Подаци које размењују царински органи држава страна потписница уживају заштиту као пословне тајне и подаци о личности, као што је дефинисано у законима и прописима на територији државе стране потписнице примаоца података.

Подаци из става 1. овог члана не шаљу се другим лицима, осим царинском органу државе предметне стране потписнице, нити их тај орган може користити у друге сврхе, осим оних које су предвиђене овим споразумом.

**Члан 10.
Консултације**

Стране потписнице ће настојати да у заједничком договору реше проблеме или недоумице које произилазе из примене овог споразума.

Овај споразум може бити измењен само уз писану сагласност страна потписница.

**Члан 11.
Спровођење споразума**

Најкасније у року од 90 дана од дана потписивања овог споразума царински органи држава страна потписница сачиниће протокол којим ће бити дефинисано успостављање поступка валидације међусобног признавања АЕОС.

**Члан 12.
Завршне одредбе**

Овај споразум подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу, у складу са захтевима предвиђеним законодавством државесваке стране потписнице.


Свака страна потписница ће обавестити другу страну потписницу, писмено, дипломатским путем, да је испуњена неопходна законска процедура за ступање на снагу овог споразума.

Овај споразум ступа на снагу тридесет дана од дана када је друга страна потписница примила обавештење из става 2. овог члана.


Овај споразум почиње да се примењује након спроведеног поступка валидације у државама обе стране потписнице, у складу са чланом 2. став 2. овог споразума.

Сачињено у Скопљу, 26.8 2019. године у по два примерка на македонском, српском и енглеском језику, с тим што сви текстови имају подједнаку важност. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ
МАКЕДОНИЈЕ



ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
ON MUTUAL RECOGNITION OF AUTHORISED ECONOMIC
OPERATOR - SECURITY AND SAFETY (AEOS) AUTHORISATIONS**

The Government of the Republic of North Macedonia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "Parties");

Taking into account the importance of the contribution of trade facilitation to economic development;

Having decided to eliminate the obstacles to their mutual trade and to progressively establish closer trade relations;

Emphasising the role of the EU alignment process in triggering the mutual recognition of AEO Programmes;

Having decided to strengthen trade-economic relations and mutual understanding between the Parties;

Considering that the Parties are determined to improve security in movement of goods entering or exiting their State's territories, without interrupting trade flows;

Recognising that the AEO Programmes apply security requirements in accordance with the respective laws of the States of the Parties as well as the internationally recognized security and compliance standards set forth in the "SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" (hereinafter referred to as the "SAFE Framework");

Have agreed on the following:

Article 1
**Scope of application of the Agreement and competent authorities
for the implementation of the Agreement**

This Agreement shall apply to authorized security and safety economic operators (hereinafter referred to as: AEOS), which have been granted an authorization under the AEO Programme in the States of the Parties.

In the States of each Party, the AEOS shall use reliefs in relation to customs controls, as referred to in Article 5 and 6 of this Agreement.

Competent authorities for the implementation of this Agreement are:

- in the Republic of North Macedonia: Ministry of Finance – Customs Administration
- in the Republic of Serbia: Ministry of Finance – Customs Administration.

(hereinafter referred to as: customs authorities).

Article 2
Mutual recognition of issued AEOS authorisations

In line with this Agreement, the customs authorities of the States of the Parties shall mutually recognize issued AEOS authorisations, provided that the legislation and implementation of the AEO Programme of the States of the Parties are fully aligned.

The AEO Programme alignment and implementation status of the State of one Party shall be confirmed by the customs authority of the State of the other Party, after completing a validation process.

Article 3
Compatibility in implementation of AEO Programme

The following shall be ensured in the States of each Party:

(a) the standards applied to each AEO Programme remain compatible with respect to:

- application criteria;
- validation process; and
- approval process.

- (b) The customs authority of the State of each Party shall conduct its AEO Programme in accordance with the SAFE Framework principles and standards.

Article 4 Granting status

The criteria for granting the status of AEOs shall be the following:

- (a) absence of any serious infringement or repeated infringements of customs legislation and taxation rules, including no record of serious criminal offences relating to the economic activity of the applicant;
- (b) demonstration of a high level of control by the applicant of his or her operations and of the movement of goods, by means of a system of managing commercial and, where appropriate, transport records which enables appropriate customs controls;
- (c) financial solvency, which shall be deemed to be proven where the applicant has good financial standing, which enables him or her to fulfill his or her commitments, with due regard to the type of business activity concerned;
- (d) appropriate security and safety standards, which shall be deemed fulfilled where the applicant demonstrates that he or she maintains appropriate measures to ensure the security and safety of the international supply chain, including in the areas of physical integrity and access controls, logistical processes and handling of specific types of goods, personnel and identification of his or her business partners.

Article 5 Benefits for AEOs regarding pre-departure declaration

Where an AEO lodges on its personal behalf a pre-departure declaration in the form of a customs declaration or a re-export declaration, no other particulars than those stated in those declarations shall be required.

Where an AEO lodges on behalf of another person, who is also an AEO, a pre-departure declaration in the form of a customs declaration or a re-export

declaration, no other particulars than those stated in those declarations shall be required.

Article 6
More favourable treatment for AEOS regarding risk assessment and control

AEOS shall be subject to fewer physical and document-based controls than other economic operators.

Where an AEOS has lodged an entry summary declaration or a temporary storage declaration or where an AEOS has lodged a notification and has given access to the particulars related to his entry summary declaration in his computer system, the customs office of first entry where the consignment has been selected for physical control, shall notify the AEOS of that fact. That notification shall take place before the arrival of the goods in the customs territory of the Party.

The notification referred to in paragraph 2 of this Article shall be made available also to the carrier if it is different than the AEOS referred to in paragraph 2 of this Article, provided that the carrier is an AEOS and is connected to the electronic systems relating to the declarations referred to in paragraph 2 of this Article.

The notification referred to in paragraph 2 of this Article shall not be provided where it may jeopardise the controls to be carried out or the results thereof.

Where an AEOS lodges a temporary storage declaration or a customs declaration prior to the presentation of the goods the customs office competent to receive that temporary storage declaration or that customs declaration prior to the presentation of the goods shall, where the consignment has been selected for customs control, notify the AEOS of that fact. That notification shall take place before the presentation of the goods to Customs.

The notification referred to in paragraph 5 of this Article shall not be provided where it may jeopardise the controls to be carried out or the results thereof.

Where consignments declared by an AEOS have been selected for physical or document-based control, those controls shall be carried out as a matter of priority.

Upon request by an AEOS the controls may be carried out at a place other than the place where the goods have to be presented to Customs.

The notifications referred to in paragraphs 2 and 5 of this Article shall not concern the customs controls related to temporary storage declaration or a customs declaration after the presentation of the goods.

Article 7
Exemption from favourable treatment

The more favourable treatment referred to in Article 6 of this Agreement shall not apply to customs controls related to specific elevated threat levels or control obligations set out in other legislation.

Article 8
Exchange of information between the Parties

A customs authority of each State of the Parties may, under reasonable circumstances, suspend one or several AEO trade facilitation measures granted by the State of the other Party. Such suspension or treatment is to be communicated within five (5) working days in writing to the customs authority of the State of the other Party after the adoption of the decision for suspension of the favourable treatment, underlying the reasons, as appropriate.

The customs authorities of the States of the Parties shall on regular basis inform each other of their AEOs, and shall include the following information:

- 1) name and address of the AEO;
- 2) number of the document granting the status of AEO;
- 3) current status (active, suspended, revoked);
- 4) periods of changed status;
- 5) date from which the authorisation has legal effect; and
- 6) the issuing authority.

The exchange of information shall be done through the Systematic Electronic Exchange of Data - SEED System on weekly base.

Article 9
Protection of professional secrets and personal data

The data exchanged by the customs authorities of the States of the Parties shall enjoy the protection extended to professional secrecy and personal data, as defined in the relevant legislation applicable in the territory of the State of the recipient Party.

Data referred to in paragraph 1 of this Article shall not be transferred to persons other than the competent customs authority of the State of the Party concerned, nor shall it be used by that authority for purposes other than those provided for in this Agreement.

Article 10
Consultations

The Parties shall seek to resolve any differences regarding the issues and concerns related to this Agreement through consultations.

This Agreement may only be amended upon written consent by the Party.

Article 11
Implementation of the Agreement

The customs authorities of the States of the Parties shall conclude a Protocol defining the establishment of the validation process of mutual recognition of AEOS within 90 days at the latest following that of its signing.

Article 12
Final provisions

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval, in accordance with the requirements laid down by the national legislation of the State of each Party.


Each Party shall notify the other Party in writing, by diplomatic channels that the necessary legal procedure for the entry into force of this Agreement has been fulfilled.

This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the other Party has received the notification referred to in paragraph 2 of this Article.

This Agreement shall apply after the validation process has been conducted in both Parties, in accordance with Article 2, paragraph 2 of this Agreement.

DONE in Skopje on 26th August, in two copies in
Macedonian, Serbian and English, all three texts being equally authentic. In case of
any dispute regarding the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SERBIA



Член 3

Министерството за финансии - Царинска управа се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.